

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXI

Бр. 13

Зрновци 25.10.2018 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на информацијата во врска со Годишниот план за наводнување зафатено со ЛКМ од ХМС „ Брегалница „ Кочани за наводнителната сезона 2019 година

I

Ја ојавувам Одлуката за усвојување информацијата во врска со Годишниот план за наводнување зафатено со ЛКМ од ХМС „ Брегалница „ Кочани за наводнителната сезона 2019 година бр. 08- 745/1 донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 745/2

25.10.2018

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.10.2018 година донесе :

О Д Л У К А

За усвојување на информацијата во врска со Годишниот план за наводнување зафатено со ЛКМ од ХМС „ Брегалница „ Кочани за наводнителната сезона 2019 година .

Член 1

Се усвојува информацијата во врска со Годишниот план за наводнување зафатено со ЛКМ од ХМС „ Брегалница „ Кочани за наводнителната сезона 2019 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-745/1

24.10.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Програмата одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Зрновци во зимски услови 2018/2019

I

Ја ојавувам Програмата за одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Зрновци во зимски услови бр. 08- 746/1 донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 746/2

25.10.2018

П Р О Г Р А М А

За одржување на локални патишта и улици на подрачјето на општина Зрновци во зимски услови 2018/2019

ВОВЕД

Оваа програма со која се предвидува одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Зрновци во зимски услови е од скроман карактер , мешѓутоа со текот на времето истата ќе се усовршува и надградува .

Оваа Програма опфаќа :

- Должина на локалната патна и улична мрежа на подрачјето на Општина Зрновци
- Начин на дејствување
- Расположиви средства и опрема за зимско одржување

Должина на локалната патна и улична мрежа

Располагаме со релативно мала по должина локална патна мрежа додека поголемиот дел отпаѓа на улична мрежа.

- Локални патишта : Зрновци –Мородвис- Видовиште во должина од 6 км

- Улици по населените места во општина Зрновци во должина од 20 км

Начин на дејствување

На подрачјето на општина Зрновци нема специјализирана фирма која може да изведува оперативни работи - одржување на улици и локални патишта ви зимски услови . На подрачјето на општина Кочани постај претпријатија кои вршат оперативни работи како што е наведено во оваа програма , меѓутоа поради ангажирање на други места , Ние општината Зрновци ќе склучиме договор со физичко лице или фирма кои располагаат со сета механизација која е доволна за одржување на локалните поатишта и улици на подрачјето на општина Зрновци .Со оваа програма приоритет се дава локалниот патен правец Зрновци-Мородвис. Видовиште па потоа приоритет се дава на главните сообраќајници низ населените места , а потоа и останатите улици во населените места во општина зрновци.

Расположиви средства и опрема за зимско одржување

Сооглед на фактот дека општината Зрновци располага со релативно мал буџет , сретства за оваа намена општината добива од Јавното претпријатие за државни патишта и тоа во овој момент ќе се користат сретствата што општината ќе ги добива за одржување на локални патишта и улици .

Во делот што се однесува на опремата за зимско одржување како што напоменавме општина Зрновци нема опрема меѓутоа договор ќе склучиме со приватно или правно лице кое што располага со комплетна опрема за расчистување на снег.

На крај од оваа Програма мораме да напоменеме дека доколку дојде до некои непредвидени околности односно елементарни непогоди предизвикани од Виша сила во тој момент ќе се формира Кризен штаб во кој ќе бидат вклучени претставници од општината Зрновци , Министерството за внатрешни работи , Дидекцијата за заштита и спасување , Центарор за управување со кризи , Јавното претпријатие за државни патишта –подружница Кочани.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-746/1

24.10.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на Правилникот за плати на вработените во КЈП,,Водна Кула,,-Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност на Правилникот за плати на вработените во КЈП,,Водна Кула,,-Зрновци бр. 08- 747/1 донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 747/2

25.10.2018

Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03 ,49/06, ...,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање бр.03-

531 од 17.10.2018 година до Советот на Општина Зрновци од страна на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност на правилникот за плати на вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци ,Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.10.2018 година ја донесе :

О Д Л У К А

За давање на согласност на Правилникот за плати на вработените во КЈП,,Водна Кула,,-Зрновци

Член 1

Се дава согласност на Правилникот за плати на вработените во КЈП,,Водна Кула,,-Зрновци бр. 03-513 од 12.10.2018

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 747/1

24.10.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за плати на вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за плати на вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци бр. 08- 748/1 донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 748/2

25.10.2018

Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03 ,49/06,,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање бр.03-532 од 17.10.2018 година до Советот на Општина Зрновци од страна на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за плати на вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци ,Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.10.2018 година ја донесе :

О Д Л У К А

За давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за плати на вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за плати на вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци бр. 03-514 од 12.10.2018 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 748/1

24.10.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената на комуналната такса за потрошена вода по м3 и висина на цената на комунална такса за користење на канализациона мрежа на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената на комуналната такса за потрошена вода по м3 и висина на цената на комунална такса за користење на канализациона мрежа на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци бр. 08- 749/1 донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09-749/2

25.10.2018

Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03 ,49/06,,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање бр.03-530 до Советот на Општина Зрновци од страна на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената на комуналната такса за потрошена вода по м3 и висина на цената на комунална такса за користење на канализациона мрежа на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци ,Советот на Општина Зрновци на

седницата одржана на ден 24.10.2018 година ја донесе :

О Д Л У К А

За давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената на комуналната такса за потрошена вода по м3 и висина на цената на комунална такса за користење на канализациона мрежа на КЈП „Водна кула“, -Зрновци

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената на комуналната такса за потрошена вода по м3 и висина на цената на комунална такса за користење на канализациона мрежа на КЈП „Водна кула“, -Зрновци бр. 03-515 од 12.10.2018 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 749/1

24.10.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за одобрување изградба на споменик во с. Мородвис на паднатите борци во Народно ослободителната борба од с. Мородвис

I

Ја ојавувам Одлуката за одобрување изградба на споменик во с. Мородвис на паднатите борци во Народно ослободителната борба од с.

Мородвис бр. 08- 750/1 донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 750/2

25.10.2018

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.10.2018 година донесе :

О Д Л У К А

За одобрување изградба на споменик во с. Мородвис на паднатите борци во Народно ослободителната борба од с. Мородвис .

Член 1

Се одобрување изградба на споменик во с. Мородвис на паднатите борци во Народно ослободителната борба од с. Мородвис .

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-750/1

24.10.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на Бизнис планот на Комуналното јавно претпријатие „Водна Кула „ - Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност на Бизнис планот на Комуналното јавно претпријатие „Водна Кула „ - Зрновци бр. 08-751/1 донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 751/2

25.10.2018

Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03 ,49/06, ...,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) ,Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.10.2018 година ја донесе :

О Д Л У К А

За давање на согласност на Бизнис планот на Комуналното јавно претпријатие „Водна Кула „ - Зрновци

Член 1

Се дава согласност на Бизнис планот на Комуналното јавно претпријатие „Водна Кула „ - Зрновци бр.03-546 од.22.10.2018.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 751/1

24.10.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за одобрување склучување на Договор за услуга за водоснабдување и канализација во ЕЛС Зрновци помеѓу Советот на Општина Зрновци и Комуналното јавно претпријатие „Водна Кула „ - Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за одобрување склучување на Договор за услуга за водоснабдување и канализација во ЕЛС Зрновци помеѓу Советот на Општина Зрновци и Комуналното јавно претпријатие „Водна Кула „ - Зрновци бр. 08- 752/1 донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 752/2

25.10.2018

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.10.2018 година донесе :

О Д Л У К А

За одобрување склучување на Договор за услуга за водоснабдување и канализација во ЕЛС Зрновци помеѓу Советот на Општина Зрновци и Комуналното јавно претпријатие „ Водна Кула „ - Зрновци

Член 1

Се одобрува склучување на Договор за услуга за водоснабдување и канализација во ЕЛС Зрновци помеѓу Советот на Општина Зрновци и Комуналното јавно претпријатие „ Водна Кула „ - Зрновци

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08- 752/1

24.10.2018

СОДРЖИНА

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.13

- 1 . Одлуката за усвојување на информацијата во врска со Годишниот план за наводнување зафатено со ЛКМ од ХМС „ Брегалница „ Кочани за наводнителната сезона 2019 година
2. Програмата за одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Зрновци во зимски услови за 2018/2019
3. Одлуката за давање согласност на Правилникот за плати на вработените во КЈП„Водна Кула„-Зрновци
4. Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за плати на вработените во КЈП„Водна кула
5. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената на комуналната такса за потрошена вода по м3 и висина на цената на комунална такса за користење на канализациона мрежа на КЈП„Водна кула„-Зрновци
6. Одлуката за одобрување изградба на споменик во с. Мородвис на паднатите борци во Народно ослободителната борба од с. Мородвис
7. Одлуката за давање согласност на Бизнис планот на Комуналното јавно претпријатие „ Водна Кула „ - Зрновци
8. Одлуката за одобрување склучување на Договор за услуга за водоснабдување и канализација во ЕЛС Зрновци помеѓу Советот на Општина Зрновци и Комуналното јавно претпријатие „ Водна Кула „ - Зрновци

Издавач : Совет на Општина Зрновци

